

Права на субјектот на лични податоци

Со овој документ, ние како Контролор на лични податоци – Друштво за технолошки, лабораториски испитувања, проектирање и услуги ТЕХНОЛАБ ДОО- Скопје (во понатамошен текст Технолаб), со седиште: Булевар Кузман Јосифовски – Питу бр.28-3 локал24/Скопје-Аеродром, со електронска пошта tehnolab@tehnolab.com.mk – овозможуваме информации за обработката на личните податоци и вашите права поврзани со оваа обработка.

Нашата визија за заштита на личните податоци:

Технолаб посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за приватност и заштита на личните податоци во Република Северна Македонија, кои се подетално разработени во интерните Политики и процедури кои го сочинуваат системот на заштита на лични податоци на Технолаб

Политиката за приватност е објавена на нашата интернет страна:
tehnolab@tehnolab.com.mk

Цел на обработување на личните податоци:

Вршење на контакт со клиент, Известување на кандидат за интервју за вработување и доставување на е-билтен и известување на корисник за нова обука.

Опис на целта на обработувањето:

Доколку вие ни дадете согласност за известување во електронска форма ние ќе ве контактираме за да Ве известиме за започнување на нови обуки.

Правен основ за обработка на вашите лични податоци:

Правниот основ за обработка на вашите лични податоци е ваша дадена изречна согласност.

Категории на лични податоци кои ние ги обработуваме:

Име и презиме
Телефонски број
е-mail адреса

Права на Корисниците- субјекти на лични податоци

Субјектите на личните податоци имаат право да:
- бидат информирани за обработката на нивните лични податоци
- да пристапат до нивните лични податоци и

- да ги дополнат, изменат, избришат или да бараат запирање на користењето на нивните лични податоци.

Во продолжение, следува детално појаснување во однос на овие права:

- Во функција на транспарентност, Технолаб има обврска да го извести корисникот за целите и правната основа на обработката на неговите лични податоци

- Секој корисник има право да пристапи до своите лични податоци

Барањето за пристап до податоците се доставува до писмена форма до продажниот салон на Технолаб или се пополнува на некој од дигиталните канали на Технолаб

Технолаб е должен да одговори на корисникот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, при што нема обврска повторно да одговори на исто или слично негово барање, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.

Доколку корисникот не добие одговор на барањето за пристап до лични податоци, може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци.

Корисникот има право да бара дополнување, изменување, бришење или запирање на користењето на неговите лични податоци.

По барање на корисникот, Технолаб е должен да ги дополни, измени, избрише или да го запре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не во согласност со закон. Независно од тоа дали корисникот има поднесено барање за дополнување, изменување или бришење на личните податоци, доколку Технолаб утврди дека личните податоци се нецелосно, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише.

Технолаб е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, писмено да го извести субјектот на лични податоци за направените промени.

Рок на чување на вашите лични податоци:

Податоците кои се обработуваат од страна на Технолаб за цели на остварување на вашите права, ќе се чуваат согласно законските рокови, а податоците кои се обработуваат согласно дадена согласност ќе се чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведената цел.

Категории на обработувачи на кои би можеле да пренесеме лични податоци:

На агенција која учествува во вршење на известување на корисниците за известување на нови обуки.

По барање, вашите лични податоци може да бидат пренесени до државни институции, конкретно Министерство за внатрешни работи, Судови и други државни установи согласно Законот.

Компанијата може да ги открие вашите лични податоци доколку таквата акција е неопходна за: усогласување на некоја законска норма, сперечување или истражување на можни грешки при давање на услугите од страна на компанијата и заштита на личната безбедност на корисниците на услугата или на јавноста.

Извори на лични податоци:

Ние ги добиваме личните податоци директно од Вас.

Автоматско одлучување врз основа на личните податоци:

При обработка на личните податоци не се случува автоматско одлучување.

Кои се вашите права ?

Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на личните податоци: oflp@tehnolab.com.mk

Доколку сметате дека е повредено некое ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекшување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.